



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК

## НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Среда, 25 мај 1966  
Скопје  
Број 15      Год. XXII

Претплатата за 1966 год. изнесува 45 (4.500) дин. Овој број чини 0,45 (45) дин. Жиро сметка бр. 401-1-698

57.

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

### У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СТОПАНСКАТА БАНКА

Се прогласува Законот за Стопанската банка што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на заедничката седница на Републичкиот собор и Стопанскиот собор одржана на 20 мај 1966 година.

У. бр. 15/66  
21 мај 1966 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Видое Смилевски, с. р.

### ЗАКОН ЗА СТОПАНСКАТА БАНКА

#### Член 1

Стопанската банка на Социјалистичка Република Македонија продолжува со работа како инвестициона банка.

Називот на банката е: Стопанска банка.  
Седиштето на Банката е во Скопје.

#### Член 2

Банката се занимава со:

- давање на инвестициони кредити за вложувања во основни и трајни обртни средства;
- давање на краткорочни кредити;
- вршење на кредитни работи со странство; и
- други банкарски работи утврдени со Статутот на Банката.

#### Член 3

Претставникот на Републиката во Собранието на Банката го определува Извршниот совет.

#### Член 4

Со влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за основање Стопанска банка на Народна Република Македонија („Службен весник на НРМ“ бр. 5/62) и Законот за изменување на Законот за основање Стопанска банка на Народна Република Македонија („Службен весник на СРМ“ број 9/65).

#### Член 5

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

58.

Врз основа на член 35 став 1 од Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 24/65), во врска со член 97, 98 и 99 од Основниот закон за пензиско осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 51/64), член 18, 31 и 42 од Законот за измени и дополненија на Основниот закон за пензиско осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 14/66) и член 5 од Основниот закон за инвалидско осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 10/65), Собранието на Републичката заедница за социјално осигурување на работниците — Скопје, на својата седница одржана на 11 мај 1966 година, донесе

### О Д Л У К А ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ, ИНВАЛИДНИНТЕ И ДОДАТОКОТ ЗА ПОМОШ И НЕГА СО ДВИЖЕЊЕТО НА ПРОСЕЧНИТЕ ТРОШОЦИ НА ЖИВОТОТ ВО 1965 ГОДИНА

#### Член 1

Со оваа одлука се врши усогласување на старосните, инвалидските и семејните пензии, инвалиднините и додатокот за помош и нега со движењето на просечните трошоци на животот во Социјалистичка Република Македонија во 1965 година.

#### Член 2

Старосните, инвалидските и семејните пензии без заштитниот додаток остварени до 31 јули 1965 година се зголемуваат за 10%.

Инвалиднините и додатокот за помош и нега се зголемуваат за 35%.

#### Член 3

Старосните, инвалидските и семејните пензии остварени во периодот од 1 август до 31 декември 1965 година, кои беа привремено валоризирани со примена на коефициенти утврдени за валоризација на пензиите од 1 август 1965 година, повторно ќе се пресметаат.

При повторното пресметување на пензиите од претходниот став пензискиот основ ќе се утврдува така што личните доходи остварени во периодот до 31 јули 1965 година ќе се валоризираат со коефициент утврден врз основа на одредбите на член 232б од Основниот закон за пензиско осигурување.

Личниот доход за првите седум месеци од 1965 година, валоризиран по одредбите на претходниот став, ќе се собере со незголемениот износ на личниот доход остварен во периодот од 1 август до 31 декември 1965 година и делот од личниот доход го завршната сметка за 1965 година и ќе се смета како вкупно остварен личен доход во 1965 година.

Повторно пресметаните пензии според одредбите од став 1, 2. и 3. од овој член, без заштитниот додаток, ќе се зголемат за онолку дванаесетинки од процентот утврден со одредбите на став 1. од претходниот член за колку месеци од 1965. година личниот доход не е влезен во пензиски основ.

Повторно пресметаните пензии во чиј пензиски основ влегле лични доходи остварени за сите 12 месеци од 1965. година нема да се зголемуваат.

#### Член 4

Како основ за зголемување на пензиите ќе се зема:

а) за пензиите од член 2. од оваа одлука — износот на пензијата што следувала за месец декември 1965. година, без заштитниот додаток;

б) за пензиите од член 3. од оваа одлука — повторно пресметаниот износ на пензијата, без заштитниот додаток.

#### Член 5

На пензиите зголемени по одредбите од член 2. и 3. од оваа одлука ќе се додава незголемен износ на заштитниот додаток што следувал за месец декември 1965. година.

Ако вкупниот износ на зголемената пензија и заштитниот додаток го надмине утврдениот граничен износ на најниското пензиско примање, заштитниот додаток се намалува за соодветен износ или се укинува.

#### Член 6

Како основ за зголемување на инвалидните и додатокот за помош и нега ќе се зема износот на тие примања што следувал за месец декември 1965. година.

Износот на инвалидните и додатокот за помош и нега остварени по 1. јануари 1966. година не може да биде помал од износот на тие примања утврдени со оваа одлука.

#### Член 7

Повеќе уживатели на пензии по едно решение се сметаат како еден уживател при зголемувањето на пензиите по оваа одлука.

#### Член 8

Зголемувањето на пензиите, инвалидните и додатокот за помош и нега по одредбите на оваа одлука следува од 1. јануари 1966. година.

#### Член 9

Зголемувањето на пензиите, инвалидните и додатокот за помош и нега по одредбите на член 2. од оваа одлука ќе се изврши по службена должност, без донесување на посебни писмени решенија.

Ако уживателот на примањата од претходниот став побара решение за зголемување на примањето, надлежниот комунален завод за социјално осигурување е должен да му го издаде.

#### Член 10

За повторно пресметување и зголемување на пензиите по одредбите на член 3. од оваа одлука ќе се донесуваат решенија по пропишана постапка.

#### Член 11

Одредбите на оваа одлука не се однесуваат на усогласување на пензиите на воените осигуреници.

#### Член 12

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1. јануари 1966. година.

**СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — СКОПЈЕ**

Бр. 02-2024/1

11. мај 1966. година

Скопје

Претседател,

**Михајло Апостолеки, с. р.**

59.

Врз основа на член 35. став 1. точка 1. од Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 24/65), во врска со член 32. од Основниот закон за пензиското осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 51/64) и член 1. и 38. од Законот за измена и дополненија на Основниот закон за пензиско осигурување („Сл. лист на СФРЈ“ бр. 14/66), Собранието на Републичката заедница на социјалното осигурување на работниците — Скопје, на својата седница одржана на 11. мај 1966. година, донесе

### О Д Л У К А

**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВАЛОРИЗАЦИОНИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ ОСТВАРЕНИ ВО 1961, 1962, 1963 И 1964 ГОДИНА НА НИВОТО НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ ОД 1965 ГОДИНА**

#### I

Со оваа одлука се утврдуваат валоризационите коефициенти за пресметување на личните доходи остварени во 1961, 1962, 1963 и 1964. година на нивото на личните доходи од 1965. година заради примена на одредбите на член 30. и 32. односно член 238. од Основниот закон за пензиското осигурување.

#### II

Кога пензискиот основ се утврдува со пресметување на личните доходи од поранешните години на ниво на личните доходи од 1965. година, тоа пресметување ќе се изврши со примена на следниве коефициенти:

- за личните доходи од 1961. година — 230
- за личните доходи од 1962. година — 196
- за личните доходи од 1963. година — 171
- за личните доходи од 1964. година — 134

#### III

На осигурениците кои остваруваат право на пензија по Основниот закон за пензиското осигурување односно по Основниот закон за инвалидско осигурување во 1966. година, а во таа година немале својство на осигуреници, пресметувањето на личните доходи од поранешните години ќе им се

извршува со примена на валоризациони коефициенти утврдени со одлуките за утврдување на валоризационите коефициенти на личните доходи остварени во 1961, 1962 и 1963. година на нивото на личните доходи од 1964. година („Службен весник на СРМ“ бр. 23/65).

## IV

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1. јануари 1966. година.

**СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — СКОПЈЕ**

Бр. 02-2025/1

11. мај 1966. година

Скопје

Претседател,  
Михајло Апостолски, с. р.

## 60.

Врз основа на член 35. став 1. точка 1. од Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 24/65), во врска со член 32. став 2. од Основниот закон за пензиско осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 51/64 и 56/65) и член 38. став 2. од Законот за измени и дополненија на Основниот закон за пензиско осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 14/66), Собранието на Републичката заедница на социјалното осигурување на работниците — Скопје, на својата седница одржана на 11. мај 1966. година, донесе

## О Д Л У К А

**ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА ВАЛОРИЗАЦИОНИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ ОСТВАРЕНИ ВО 1961, 1962 И 1963 ГОДИНА НА НИВОТО НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ ОД 1964 ГОДИНА**

## I

Во Одлуката за валоризационите коефициенти за пресметување на личните доходи остварени во 1961, 1962. и 1963 година на нивото на личните доходи од 1964. година („Службен весник на СРМ“ бр. 23/65), во точката I табелата по зборовите „со следните валоризациони коефициенти“ се брише и се заменува со следниот текст:

— за личните доходи од 1961. година	170
— за личните доходи од 1962 година	146
— за личните доходи од 1963 година	128

## II

Точките II и III се бришат.

## III

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1. јануари 1966. година.

**СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — СКОПЈЕ**

Бр. 02-2026/1

11. мај 1966 година

Скопје

Претседател,  
Михајло Апостолски, с. р.

## 61.

Врз основа на член 35. став 1. точка 1. од Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 24/65), во врска со член 232 б. од Основниот закон за пензиското осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 51/64, 56/65 и 14/65), Собранието на Републичката заедница на социјалното осигурување на работниците — Скопје, на својата седница одржана 11 мај 1966 година, донесе

## О Д Л У К А

**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВАЛОРИЗАЦИОНЕН КОЕФИЦИЕНТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ ОСТВАРЕНИ ВО ПРВИТЕ СЕДУМ МЕСЕЦИ ОД 1965 ГОДИНА НА НИВОТО НА ОПШТИОТ ПРОСЕК НА ЗГОЛЕМУВАЊЕТО НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ ВО ПЕРИОДОТ АВГУСТ — ДЕКЕМВРИ 1965 ГОДИНА**

## I

Личните доходи остварени во првите седум месеци од 1965. година, кои влегуваат во пензискиот основ според одредбите на член 30, 232 и 238. од Основниот закон за пензиското осигурување, ќе се пресметуваат со примена на валоризационен коефициент од 129.

Така пресметаниот личен доход, заедно со незголемениот износ на личниот доход остварен во период август — декември 1965. година и делот од личниот доход исплатен по завршната сметка ќе се смета како вкупно остварен личен доход во 1965. година во сите случаи кога по 1. јануари 1966. година пензијата ќе се определува од пензискиот основ во кој влегуваат и лични доходи остварени во 1965. година.

## II

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1. јануари 1966. година.

**СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — СКОПЈЕ**

Бр. 02-2027/1

11 мај 1966 година

Скопје

Претседател,  
Михајло Апостолски, с. р.

## 62.

Врз основа на член 35. став 1. точка 1. од Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 24/65), во врска со член 37. став 3. од Основниот закон за пензиско осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 51/65), Собранието на Републич-

ката заедница на социјалното осигурување на работниците — Скопје, на својата седница одржана на 11. мај 1966. година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ОДЛУКАТА ЗА ГРАНИЧНИОТ ИЗНОС НА НАЈНИСКОТО ПЕНЗИСКО ПРИМАЊЕ И ЗА ВИСИНАТА НА ЗАШТИТНИОТ ДОДАТОК НА ПЕНЗИИТЕ

##### I

Во Одлуката за измени и дополнувања на Одлуката за граничниот износ на најниското пензиско примање и за висина на заштитниот додаток на пензиите („Службен весник на СРМ“ бр. 6/66) во точката I износот „21.250“ се заменува со „230 нови динари“.

##### II

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1. јануари 1966. година.

#### СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — СКОПЈЕ

Бр. 02-2028/1

11 мај 1966 година

Скопје

Претседател,

Михајло Апостолски, с. р.

63.

Врз основа на член 35. став 1. точка 1. од Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 24/65), во врска со член 31. од Основниот закон за пензиско осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 51/64, 56/65 и 14/66), Собранието на Републичката заедница на социјалното осигурување на работниците — Скопје, на својата седница одржана на 11 мај 1966 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИОТ ИЗНОС НА ПЕНЗИСКИОТ ОСНОВ ОДНОСНО ЛИЧНИОТ ДОХОД ОД КОЈ МОЖЕ ДА СЕ ОПРЕДЕЛИ ПЕНЗИЈА

##### I

Највисокиот износ на пензискиот основ односно личниот доход од кој може да се определи пензија според Основниот закон за пензиско осигурување и Основниот закон за инвалидско осигурување се определува во височина од 2.250. — нови динари.

##### II

Со влегување во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за определување на највисокиот износ на пензискиот основ од кој може да се определи пензија според Основниот закон за пензиско осигурување („Службен весник на СРМ“

бр. 6/65) и Одлуката за измени и дополнување на Одлуката за определување на највисокиот износ на пензискиот основ од кој може да се определи пензија според Основниот закон за пензиското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 6/66).

##### III

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува за определување на пензиите од 1. јануари 1966. година.

#### СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — СКОПЈЕ

Бр. 02-2029/1

11 мај 1966 година

Скопје

Претседател,

Михајло Апостолски, с. р.

64.

Врз основа на член 35. став 1. точка 1. од Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 24/65), во врска со член 5. и 82. од Основниот закон за инвалидско осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 49/58 и 5/65), Собранието на Републичката заедница на социјалното осигурување на работниците, на својата седница одржана на 11 мај 1966 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА НА ДОДАТОКОТ ЗА ПОМОШ И НЕГА

I. Во точката I. од Одлуката за висината на додатокот за помош и нега („Службен весник на СРМ“ бр. 6/65), износот од „13.000. — динари месечно“, се заменува со износот „175,50. — нови динари месечно“.

II. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1. јануари 1966 година.

#### СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — СКОПЈЕ

Бр. 02-2030/1

11 мај 1966 година

Скопје

Претседател,

Михајло Апостолски, с. р.

65.

Врз основа на член 3. став 2. од Законот за највисоката граница до која може да се определи стопата на придонесот за сите гранки на социјалното осигурување во 1966. година („Службен лист на СФРЈ“ бр. 57/65) и член 10 од Законот за мерките на кредитната политика во 1966. година („Слу-

жбен лист на СФРЈ“ бр. 57/65), Собранието на Републиката заедница на социјалното осигурување на работниците, на својата седница одржана на ден 11. V. 1966. година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКАТА ЗАЕДНИЦА НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — СКОПЈЕ, ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ФОНДОТ ЗА ДОДАТОК НА ДЕЦА ВО 1966 ГОДИНА

1. Се задолжува Републиката заедница на социјалното осигурување на работниците — Скопје кај Стопанската банка на СРМ — Скопје, на име кредит за покривање на разликата настаната со нерамномерниот прилив на приходите во фондот за додаток на деца во однос на предвидените расходи и поради планскиот дефицит за 1966. година во износ од

Нови динари 22.973.000,00.—

и тоа за:

1. Планскиот дефицит за 1966. г. Нови динари 10.618.000,00.—

2. Нерамномерен прилив на приходите во однос на предвидените расходи:

а) нерамномерниот прилив на приходите како резултат на различната реализација на личниот доход

Нови динари 7.655.000,00.—

б) нерамномерниот прилив на средствата во фондот на додаток на деца при подигањето на средствата за исплата на личните примања

Нови динари 4.700.000,00.—

Вкупно Нови динари 22.973.000,00.—

2. Директорот на Републичкиот завод за социјално осигурување, ќе го потпише договорот и определи услови за добивањето на кредит, во вид на месечните транши, а во согласност со оваа одлука.

3. Кредитот ќе се отплати од редовните приходи од фондот за додаток на деца и од воведување на вонреден придонес за додаток на деца за 1967 година, заедно со каматата и другите расходи сврзани со кредитот.

4. Условите за користење и отплата на кредитот (рокот, отплатата, каматата, месечни транши за користење на кредитот и друго) ќе се утврдат со договорот за кредит.

5. Одлуката стапува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од денот на донесувањето.

#### СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКАТА ЗАЕДНИЦА НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — СКОПЈЕ

Бр. 02-1309/1

11. мај 1966. година

Скопје

Претседател,  
Михајло Апостолски, с. р.

66.

Врз основа на член 35. став 1. точка 4. од Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 24/65) и член 97. од Основниот закон за здравственото осигурување („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 22/62 и 53/62 и „Службен лист на СФРЈ“ бр. 15/65), по предлог на Стопанската комора на СРМ, Собранието на Републиката заедница на социјалното осигурување на работниците, на седницата одржана на 11. мај 1966. година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА МЕРИЛАТА И НАЧИНОТ НА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПАРИЧНИ ИЗНОСИ НА КОИ ЗАНАЕТЧИИТЕ СЕ ОСИГУРУВААТ И КОИ СЛУЖАТ КАКО ОСНОВ ЗА ПЛАЌАЊЕ ПРИДОНЕС ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ И ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПАРИЧНИ НАДОМЕСТОЦИ

##### Член 1

За плаќање придонеси и определување парични надоместоци според Основниот закон за здравственото осигурување занаетчиите се распоредуваат во основици на осигурување според височината на основицата за придонес од личен доход од занаетчиска дејност.

##### Член 2

Распоредувањето во основица на осигурување се врши според утврдената основица за придонес од личен доход од занаетчиска дејност на занаетчијата на чие име се води занаетчискиот дуќан.

##### Член 3

Занаетчиите се распоредуваат во основици на осигурување според основицата за придонес од личен доход од занаетчиска дејност за изминатата година, односно за тековната година за занаетчиите на кои основицата за придонес од личен доход од занаетчиска дејност се утврдува однапред.

##### Член 4

Ако основицата за придонес од личен доход од занаетчиска дејност е утврдена за дел од календарската година, распоредувањето на занаетчијата во основица на осигурување се врши според така утврдената основица за временскиот период за кој е утврдена, пресметано за цела година.

## Член 5

Во сите случаи кога основницата за придонес од личен доход од занаетчиска дејност не е утврдена, занаетчијата привремено се распоредува во најниската основца на осигурувањето, односно основницата за која ќе се определи осигуреникот, а по утврдувањето на истата ќе се распореди во соодветната основца на осигурувањето.

Плаќањето на придонесот според привременото распоредување во основца на осигурувањето претставува аконтација.

## Член 6

Според основницата за придонес од личен доход од занаетчиска дејност занаетчиите се распоредуваат во следните основци на осигурување:

Основца за придонес од личен доход од занаетчиска дејност	Основца на осигурувањето во нето износ
до 3.500,00 Н. динари	250,00 нови динари
од 3.500,01 до 4.500,00	290,00 нови динари
од 4.500,01 до 5.500,00	360,00 нови динари
од 5.500,01 до 7.000,00	450,00 нови динари
од 7.000,01 до 9.000,00	580,00 нови динари
од 9.000,01 до 11.000,00	720,00 нови динари
од 11.000,01 до 13.000,00	870,00 нови динари
од 13.000,01 до 15.000,00	1.000,00 нови динари
од 15.000,01 до 17.500,00	1.180,00 нови динари
од 17.500,01 до 20.000,00	1.360,00 нови динари
над 20.000,00	1.630,00 нови динари

## Член 7

Распоредувањето на занаетчијата во основца на осигурувањето и донесување решение го врши комуналниот завод за социјално осигурување на чие подрачје се наоѓа седиштето на занаетчискиот дуќан врз основа на решението на надлежниот орган на општинското собрание со кое е утврдена основницата за придонес од личен доход од занаетчиска дејност.

Распоредувањето во основца на осигурувањето се врши секоја календарска година како и во случај на промена на основницата за придонес од личен доход од занаетчиската дејност.

## Член 8

За распоредување во основца на осигурувањето занаетчијата е должен во рок од 8 дена по приемот на решението за утврдување на основницата за придонес од личен доход од занаетчиска дејност да го достави истото на надлежниот комунален завод за социјално осигурување. Во истиот рок занаетчијата е должен на комуналниот завод да му достави и решение за секоја промена во врска со основницата за придонес од личен доход од занаетчиска дејност.

## Член 9

Надлежниот завод има право да ги срамнува податоците во врска со основницата за придонес од личен доход од занаетчиска дејност од својата евиденција со соодветната евиденција на надлежните општински собранија. Доколку се покажат разлики, заводот ќе донесе ново решение за разврстување со важност од денот на настанатата промена.

## Член 10

Надлежниот комунален завод за социјално осигурување е должен по еден примерок од решението за распоредувањето на занаетчијата во основницата на осигурувањето да достави на занаетчијата и надлежното општинско собрание.

## Член 11

Занаетчијата е должен во рок од 8 дена од уписот на занаетчискиот дуќан во регистарот на занаетчиските дуќани на надлежниот комунален завод за социјално осигурување да му поднесе пријава за осигурување. Во истиот рок, занаетчијата е должен на надлежниот завод да му поднесе одјава на осигурувањето, ако дуќанот му е бришен од регистарот.

Со поднесување пријава на осигурувањето се поднесува потврда за уписот на занаетчискиот дуќан во регистарот на занаетчиските дуќани и решение за утврдената основца за придонес од личен доход од занаетчиска дејност, односно изјава за основницата на осигурување за која се определува во смисла на член 5. од оваа одлука. Со поднесувањето на одјавата од осигурување се поднесува и потврда за бришење на занаетчискиот дуќан од регистарот.

## Член 12

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука, престанува да важи Одлуката за мерилата и начинот за распоредување на осигурениците занаетчи во осигуренички разреди („Службен весник на СРМ“ бр. 27/63).

## Член 13

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

**СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — СКОПЈЕ**

Бр. 02-2033/1

11 мај 1966 година

Скопје

Претседател,

**Михајло Апостолски, с. р.**

## 67.

Врз основа на член 21, 22. и 35. од Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 24/65) и точка 6. и 8. од Одлуката за надомест на воените од војната и мирнодопските воени инвалиди и на инвалидите на трудот при купување на моторни возила („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 22/62), Собранието на Републичката заедница на социјалното осигурување на работниците на својата седница одржана на 11. V. 1966. година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА НАДОМЕСТ НА ИНВАЛИДИТЕ НА ТРУДОТ ПРИ КУПУВАЊЕ НА МОТОРНО ВОЗИЛО**

1. За надомест на инвалидите на трудот при купување на моторни возила се определува за 1966 година износ од 74.000.— (седумдесет и четири илјади нови динари).

Исплатата на надоместокот паѓа на товар на фондот за инвалидско и пензиско осигурување на Републичката заедница на социјалното осигурување на работниците.

2. За определување надоместок на инвалиди на трудот во одделни случаи ќе решава Извршниот одбор на Собранието на Републичката заедница на социјалното осигурување на работниците.

3. Средствата определени во точка 1. обезбедени се со финансискиот план на фондот за инвалидско и пензиско осигурување за 1966. година.

4. Оваа одлука стапува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1966 година.

**СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — СКОПЈЕ**

Бр. 02-2032/1

11 мај 1966 година

Скопје

Претседател,  
**Михајло Апостолски, с. р.**

68.

Врз основа на член 118 став 2 од Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 24 /65 и 57/65), Собранието на Републичката заедница на социјалното осигурување на работниците Скопје, на својата седница одржана на 11 мај 1966 година, донесе

**О Д Л У К А  
ЗА КОРИСТЕЊЕТО НА СРЕДСТВОТА ЗА ЗАКРЕПНУВАЊЕ НА ПЕНЗИОНЕРИТЕ ВО 1966 ГОДИНА**

I

На уживателите на инвалидска, старосна и семејна пензија ќе им се исплати надоместок за закрепнување во 1966 година во износ од 30 нови динари.

II

Надоместок од претходната точка им следува на уживателите на пензија кои го оствариле тоа право до 1 јануари 1966 година.

На уживателите на пензија затечени во работен однос на 1. јануари 1966. година со работно време од најмалку половина од полното работно време не им следува надоместок предвиден со оваа одлука.

Повеќе уживатели на семејна пензија по едно решение се сметаат, за исплата по оваа одлука, како еден уживател.

III

Средствата за закрепнување на пензионерите издвоени во 1966 година по стопа од 1,5% од пензиските примања, кои нема да бидат искористени во смисла на точка I и II од оваа одлука, ќе се употребат сообразно со нивната намена во наредниот период.

IV

Исплатата на надоместокот за закрепнување на пензионерите по оваа одлука ќе се изврши заедно со пензиските примања за месец јули 1966 година.

V

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

**СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — СКОПЈЕ**

Бр. 02-2023/1

11 мај 1966. година

Скопје

Претседател,  
**Михајло Апостолски, с. р.**

**Огласен дел**

**СУДСКИ ОГЛАСИ**

**ОКРУЖЕН СУД ВО ШТИП**

Стојан Ѓорѓиев од Струмица поднесе до овој суд тужба за развод на бракот против Славки Цветковиќ, со непозната адреса.

Бидејќи адресата и местожителството на тужената се непознати, се повикува во рок од еден месец од објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“ да се јави или да одреди свој застапник. Во противно судот по службена должност го одредува за застапник Коце Бојаџиски, приправник во Окружниот суд во Штип, и делото ќе се разгледа во нејзино отсуство.

Од Окружниот суд во Штип, П. бр. 13/66. (36)

**ОПШТИНСКИ СУД ВО ПРИЛЕП**

При Општинскиот суд во Прилеп, се води постапка за докажување на загубен бариран чек број 080873 на износ од 200,00 нови динари, на име Илич Фаница од Прилеп, со клаузула „чекот може да се употреби за купување на кумур“.

Се поканува секое лице што го има најдено или го пронајде горенаведениот чек да јави на овој суд, во рок од 3 месеци по објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“.

Од Окружниот суд во Прилеп, Р. бр. 282/66.

(37)

**РЕГИСТАР НА УСТАНОВИ**

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на установите, на 17-I-1966 година, рег. број 31/66, е запишана под фирма: Установа за комунална хигиена и јавно зеленило, со седиште во Битола. Предмет на работењето на установата е:

— врши услуги во поглед одржувањето на јавната хигиена на подрачјето на град Битола,  
— сервисни услуги за потребите на домаќинствата и работните организации, транспортни услуги во поглед на јавната хигиена;

— преработка на отпадни материјали и нивна продажба од одржувањето на јавната хигиена;  
— одржување на постојните и подигнување на нови паркови;

— ускладување изградбата на зеленилото со индустриската и другата изградба;

— пошумување и одгледување на шумски култури и нивното претворување во парк-шуми, излетишта и сл.;

— производство на шумски фиданки, дрва и грмушки за пошумување и озеленување;

— производство на разен расадочен материјал за зеленило и негова продажба преку својата продавница;

— изработува елаборати и проекти за потребите на установата;

— погребни услуги во постојните светонеделски, буковски и турски гробишта;

— врши и други работи од комунална хигиена и јавно зеленило во склад со одлуките на Собранието на општината Битола.

Установата е основана од Општинското собрание Битола, со решение број 07-331/1 од 30-XII-1965 година.

Установата ќе ја потпишува Инж. Кирил Тасевски, в. д. директор.

Од Окружниот стопански суд во Битола Ус бр. 35/66. (330)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на установите на ден 10-I-1966 година, рег. број 21/66, е запишано под фирма: Средно техничко градежно училиште „Јанко Михајловски“, со седиште во Кичево. Предмет на работењето на училиштето е: оспособува кадри за градежништвото (квалификувани работници, технички цртачи и градежни техничари).

Училиштето е основано од Собранието на општината Кичево, со решение број 02-681/1 од 12-X-1965 година и број 02-8070/1 од 11-XII-1965 година.

Училиштето ќе го потпишуваат Линковски Војо, директор, и Петрески Стојан, претседател на работната заедница.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус бр. 22/66. (333)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на установите на ден 31-III-1966 година, рег. број 63/63, е запишан под фирма: Центар за унапредување на земјоделието, со седиште во Битола. Предмет на работењето на Центарот е: испитувачка и применувачка работа во земјоделието и тоа:

— работи на испитување и применување на нови сорти,

— врши педолошки испитувања на почвите;

— работи на семејпроизводство на исходен елитен оригинален материјал, врши апробација и семеконтрола,

— работи на правилно искористување и одржување на механизацијата кај стопанските организации,

— работи на проблеми од сточарството и крмната база,

— работи на одржување и ширење лозовошните насади и организира расадничко производство,

— работи на заштита на културите од болести, штетници и плевели,

— врши услуги со механизација,

— работи на развивање и применување на кооперативни односи,

— работи и на други дејности од областа на земјоделското производство.

— Центарот е основан од спојувањето на установите: Реонска опитна станица с. Кукуречани, Земјоделското стопанство за практична обука на Земјоделското училиште „Борис Кидрич“ од Битола и Реонската станица за заштита на растенијата во Битола, а согласно со решението на Собранието на општината Битола број 03-1190/1 од 23-III-1966 година.

Центарот ќе го потпишуваат инж. Димитар Димевски, в. д. директор, и Таневски В. Коле, книговодител. Потписот е колективен.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Рег. бр. 63/63. (541)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на установите на ден 4-III-1966 година, рег. број 37/66, е запишан под фирма: Општински завод за запослување на работници во Дебар. Предмет на работењето на Заводот е:

— вршење стручни работи во областа на запослувањето од надлежноста, сходно член 30 и 31 од Основниот закон за организација и финансирање на запослувањето („Службен лист на СФРЈ“ бр. 15/65) и

— низ процесот на стручното оспособување врши производствена и услужна дејност, во смисла на член 27 од Основниот закон за установите („Службен лист на СФРЈ“ бр. 5/65) како и сходно на другите прописи донесени врз законот.

Заводот е основан од Собранието на Општинската заедница за работите на запослувањето — Дебар, со одлука број 01/41/1 од 19-I-1966 година.

Заводот ќе го потпишува, Штерјоски Јован, директор.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус бр. 46/66. (542)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на установите на 31-XII-1965 година под рег. бр. 72/65, е запишано следното: Му престанува овластувањето за потпишување на Стеван Јовановски, досегашен управник на Здравствениот дом во Македонски Брод.

Се овластува лицето Живко Велковски, в. д. управник, да го потпишува Здравствениот дом во Македонски Брод.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус бр. 73/65. (343)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на установите на 15-II-1966 година под рег. број 7/66, е запишано следното: Му престанува овластувањето за потпишување на Стефановски Васил, досегашен управник на Ветеринарната станица во Охрид.

Се овластува лицето Снегаров Климе Анастас, директор, да ја потпишува Ветеринарната станица во Охрид.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус бр. 39/66. (344)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на установите на 31-XII-1965 година под рег. број 73/65 е запишано следното: Му престанува овластувањето за потпишување на Богески Ристо, досегашен директор на Народниот универзитет „Светлост“ — Кривопаштани.

Се овластува лицето Илиевски Велко, директор, да ја потпишува установата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус бр. 75/65. (346)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на установите на 11-I-1966 година под рег. број 15/65, е запишано следното: Му престанува овластувањето за потпишување на Анастасовски Александар, досегашен потписник на Управата за пазари од Прилеп.

Се овластува лицето Ристевски Глигур, в. д. управник, да ја потпишува Управата за пазари од Прилеп.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус бр. 113/65. (350)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите под рег. број 378, страна 390, книга II е запишано следното: Се брише од регистарот на установите Печатарскиот погон во Кавадарци на Новинско-издавачката установа „Трудбеник“ од Скопје бидејќи со одлука на советот на Новинско издавачката установа „Трудбеник“ — Скопје од 4-III-1966 година и одлуката на погонот од 5-III-1966 година како и согласноста на Општината Кавадарци број 05-1926 од 18-III-1966 година, согласноста од Републичкиот совет за Македонија — Скопје број 08-494/1 од 14-III-1966 година прерасна во Претпријатие печатница „Даскал Камче“ — Кавадарци.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус бр. 145/66. (442)



Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на установите на 26-I-1966 година под рег. број 9/65, е запишано следното: Се проширува дејноста на Заводот за урбанизам и архитектура од Охрид, уште со: вршење стучен надзор над изградбата на објектите и изведување на работите.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката од Советот на работната заедница на Заводот за урбанизам — Охрид број 01-183/2 од 4-VIII-1965 година и решението од Општинското собрание во Охрид број 01-9298 од 12-VIII-1965 година.

Се овластува лицето Видовски Иван, секретар, да покрај досегашниот потписник Пантелеј Митков ја потпишува установата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус бр. 10/65. (544)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на установите на 15-III-1966 година под рег. број 9/65, е запишано следното: Точката 1) на решението на овој суд Ус бр. 18/65 од 26-XI-1965 година за пререгистрација на Заводот за урбанизам и архитектура од Охрид: се менува и гласи:

„Изготвување на техничка документација за изградба на инвестициони објекти од општествен стандард, станбени згради и комунални објекти и објекти за граѓани и граѓанско правни лица“.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката на работната заедница на Заводот бр. 01-55/1 од 1-III-1966 година и решението на Општинското собрание Охрид број 01-4164/1 од 9-III-1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус бр. 66/66. (545)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на установите на 31-III-1966 година под рег. број 26/66, е запишано следното: Земјоделското стопанство за практична обука на Земјоделското училиште „Борис Кидрич“ од Битола, престана со својата работа и се брише од регистарот на установите, кој го води овој суд, поради спојување со Реонската опитна станица во Кукуречани и Реонската станица за заштита на растенијата во Битола во новоформираната установа под име: Центар за унапредување на земјоделието во Битола.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката од работната заедница на Земјоделското стопанство за практична обука на Земјоделското училиште „Борис Кидрич“ од Битола број 01-48/1 од 9-III-1966 година и решението на Општинското собрание во Битола број 03-1190/1 од 23-III-1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус бр. 26/66. (548)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на установите на 31-III-1966 година под рег. број 19/66, е запишано следното: Реонската опитна станица во Кукуречани престана со својата работа и се брише од регистарот на установите, кој го води овој суд, поради спојување со Реонската станица за заштита на растенијата, Земјоделското стопанство со практична обука на Земјоделското училиште „Борис Кидрич“ во Битола во новоформираната установа под име: Центар за унапредување на земјоделието во Битола.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката на работната заедница при Реонската опитна станица — Кукуречани број 01-187/1 од 8-III-1966 година и решението на Општинското собрание во Битола број 03-1190/1 од 23-III-1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус бр. 77/62. (549)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на установите на 31-III-1966 година под рег. број 127/65, е запишано следното: Реонската станица за заштита на растенијата во Би-

тола престана со својата работа и се брише од регистарот на установите, кој го води овој суд, поради спојување со Реонската опитна станица во Кукуречани, Земјоделското стопанство со практична обука и Земјоделското училиште „Борис Кидрич“ од Битола во новоформираната установа под име: Центар за унапредување на земјоделието во Битола.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката на работната заедница при Реонската станица за заштита на растенијата — Битола, број 01-57 од 7-III-1966 година и решението на Општинското собрание во Битола број 03/1190/1 од 23-III-1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус бр. 78/66. (550)

## РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈА И ДУКАНИ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 787, страна 605, книга III, е запишано под фирма: Угостителско претпријатие „Метропол“ од Скопје — Бифе во Скопје, улица „716“ (Аеродром). Предмет на работењето на бифето е: вршење угостителски услуги во рамките на дејноста на претпријатието.

Бифето е основано од работничкиот совет на Угостителското претпријатие „Метропол“ — Скопје, а согласно со решението на Собранието на општината Кисела Вода — Скопје број 02-9513/64 од 2-III-1965 година.

Раководител на бифето е Дуковски Славе.

Бифето ќе го потпишува задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 625/65. (1373)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 787, страна 605, книга III, е запишано под фирма: Угостителско претпријатие „Метропол“ од Скопје — Бифе во Скопје, улица „Иво Рибар Лола“ (плоштад „Слобода“). Предмет на работењето на бифето е: вршење угостителски услуги во рамките на дејноста на претпријатието.

Бифето е основано од Работничкиот совет на Угостителското претпријатие „Метропол“ — Скопје со одлука број 1600/10 од 23-X-1965 година.

Раководител на бифето е Славе Дуковски.

Бифето ќе го потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 626/65. (1374)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 787, страна 605, книга III, е запишан под фирма: Угостителско претпријатие „Метропол“ од Скопје — Мотел во Скопје во Долно Водно. Предмет на работењето на мотелот е: вршење угостителски услуги и сместување, а во рамките на дејноста на претпријатието.

Мотелот е основан од работничкиот совет на Угостителското претпријатие „Метропол“ — Скопје, со одлука број 1600/6 од 23-X-1965 година.

Раководител на мотелот е Атанасовски Драги.

Мотелот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 627/65. (1375)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 787, страна 605, книга III, е запишано под

фирма: Угостителско претпријатие „Метропол“ од Скопје — Бифе во Скопје, населба Драчево, улица „1“. Предмет на работењето на бифето е: вршење угостителски услуги во рамките на дејноста на претпријатието.

Бифето е основано од работничкиот совет на Угостителското претпријатие „Метропол“ од Скопје, со одлука број 1600/3 од 23-X-1965 година.

Раководител на бифето е Димовски Коце.

Бифето ќе го потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 628/65. (1376)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 787, страна 605, книга III, е запишано под фирма: Угостителско претпријатие „Метропол“ од Скопје — Бифе во Скопје, улица „Бате Ватевски“. Предмет на работењето на бифето е: пружање угостителски услуги со точење на сите видови пијалоци, исхрана со поедноставни ладни јадења и специјалитети на скара.

Бифето е основано од работничкиот совет на Угостителското претпријатие „Метропол“ од Скопје, со решение на Собранието на општината Кисела Вода — Скопје број 02-9517/64 од 1-III-1965 година.

Раководител на бифето е Дуковски Славе.

Бифето ќе го потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 629/65. (1377)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 787, страна 605, книга III, е запишано под фирма: Угостителско претпријатие „Метропол“ од Скопје — Бифе во Скопје, улица „468“ и „464“ (во близината на чешмата во Кисела Вода). Предмет на работењето на бифето е: вршење угостителски услуги во рамките на дејноста на претпријатието.

Бифето е основано од работничкиот совет на Угостителското претпријатие „Метропол“ од Скопје, а согласно со решението на Собранието на општината Кисела Вода — Скопје број 05-8102 од 7-X-1964 година.

Раководител на бифето е Јошевски Бошко.

Бифето ќе го потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 631/65. (1378)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните рег. бр. 787, стр. 605 книга III, е запишано под фирма: Угостителско претпријатие „Метропол“ од Скопје — Бифе во Скопје, улица „Огњан Прица“ (до подвозникот). Предмет на работењето на бифето е: пружање угостителски услуги со точење на сите видови пијалоци, исхрана со поедноставни јадења и специјалитети на скара.

Бифето е основано од работничкиот совет на Угостителското претпријатие „Метропол“ од Скопје, а согласно со решението на Собранието на општината Кисела Вода — Скопје број 02—9514/64 од 2.III.1965 година.

Раководител на бифето е Дуковски Славе.

Бифето ќе го потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 632/65. (1379)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните рег. број 787, страна 605, книга III, е запишано под фирма: Угостителско претпријатие „Метропол“

од Скопје — Бифе во Скопје, населба „Козле“, улица „А“. Предмет на работењето на бифето е: вршење угостителски услуги во рамките на дејност на претпријатието.

Бифето е основано од работничкиот совет на Угостителското претпријатие „Метропол“ — Скопје, со одлука број 1600/28 од 23.X.1965 година.

Раководител на бифето е Дуковски Славе.

Бифето ќе го потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 633/65. (1380)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 359, страна 1189, е запишан под фирма: Хидроелектрична централа „Бабуна“ од село Богомила — Занаемчиски погон во село Богомила. Предмет на работењето на погонот е: поправка на електрични уреди за домаќинството и вршење други слични стопански услуги.

Погонот е основан од работничкиот совет на Хидроелектричната централа „Бабуна“ од село Богомила, а согласно со решението на Собранието на општината Богомила број 04—259 од 30.I.1965 год.

Раководител на погонот е Антониевски Раде.

Погонот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 598/65. (1389)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 213, страна 781, книга II, е запишан под фирма: „Тутун“ — трговско претпријатие за промет со цигари, кибрит и вредносници на големо и мало — Скопје — Киоск во село Јегуновце, Општина Тетово. Предмет на работењето на киоскот е: продажба на цигари, кибрит, вредносници, прибор за пишување, прибор за бричење, разни разгледници и хигиенска гума на мало.

Киоскот е основан од работничкиот совет на „Тутун“ трговско претпријатие за промет со цигари, кибрит и вредносници на големо и мало — Скопје, а согласно со решението на Собранието на општината Тетово број 04—4922/1 од 3.VI.1965 год.

Раководител на киоскот е Михајловски Бранко.

Киоскот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 641/65. (1434)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 18, страна 1046, книга II, е запишана под фирма: „Банат“ претпријатие за производство на сточна храна, и промет со сточна храна, жита, грав и ориз и производи од мелничката индустрија — Скопје — Продавница во Скопје, населба Горче Петров II. Предмет на работењето на Продавницата е: продажба на житарици, брашно, брашнени производи, сточна храна, грав и ориз и производи од мелничката индустрија.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Претпријатието „Банат“ — Скопје, а согласно со решението на Собранието на општината Идадија — Скопје број 04—20176 од 16.X.1965 год.

Раководител на продавницата е Јуруковски Велимир.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 662/65. (1452)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 191, страна 509, е запишана под фирма:

Претпријатије за производство на огревен и градежен материјал „Огрев“ од Кавадарци — Продавница број 6 во Кавадарци, улица „Илинденска“. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на мебел од сите видови, машини за шиене, велосипеди и железарска метална стока.

Подавницата е основана од Работничкиот совет на Претпријатието „Огрев“ од Кавадарци, а согласно со решението на Собранието на општината Кавадарци број 05—8054/1 од 12.XI.1965 година.

Раководител на продавницата е Геле Ристов.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатије, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 683/65. (1453)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 471, страна 813 книга II, е запишана под фирма: Топилница за цинк и олово во основање „Злетово“ — Титов Велес. Предмет на работењето на топилницата е: производство и преработка на цинк, олово, попатни метали, легури и сулфорна киселина, вршење услуги на помошни погони и лабораторија.

Топилницата е основана од Собранието на општината Титов Велес со решение број 13808 од 12.XI.1965 година.

Топилницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува Јонче Котески, директор, рударски инженер, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 669/65. (1463)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 315, страна 949, е запишана под фирма Занаетчиско производно и услужно претпријатије „Тиквешанка“ од Кавадарци — Продавница за конфекција број 1 во Кавадарци, улица „7-ми септември“ број 15. Предмет на работењето на продавницата е: трговија со конфекција која ја произведува претпријатието во чиј состав се наоѓа продавницата, како и производи на други производители за надополнување асортиманот на стоката.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Занаетчиското производно и услужно претпријатије „Тиквешанка“ — Кавадарци, а согласно со решението на Собранието на општината Кавадарци број 05—2440 од 27.III.1965 година.

Раководител на продавницата е Боро Мукаетов. Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатије, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 518/65. (1486)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 878, страна 93, книга IV, е запишана под фирма: Занаетчиско метално трговско услужно претпријатије „26 јули“ од Скопје — Продавница број 1 во Скопје, улица „Раде Кончар“ број 50. Предмет на работењето на продавницата е: набавка и промет со моторни возила, земјоделска механизација и орадија, набавка и промет со резервни делови.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Занаетчиското метално трговско услужно претпријатије „26 јули“ — Скопје, а согласно со решението на Собранието на општината Идадија — Скопје број 04—20507 од 2.XII.1965 година.

Раководител на продавницата е Стојмир Ангелковски.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатије, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 704/65. (1491)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 315, страна 949, е запишан под фирма: Занаетчиско производно и услужно претпријатије „Тиквешанка“ од Кавадарци — Стаклорезачки дуќан во Кавадарци, улица „Илинденска“. Предмет на работењето на дуќанот е: вршење услуги на граѓаните со застаклување на стакло од сите димензии, изработка на шлифовано стакло, изработка на огледала и сите останати стаклорезачки услуги.

Дуќанот е основан од работничкиот совет на Занаетчиското производно и услужно претпријатије „Тиквешанка“ — Кавадарци, а согласно со решението на Собранието на општината Кавадарци број 05—2041 од 27.III.1965 година.

Раководител на дуќанот е Ацо Николов.

Дуќанот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатије, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 591/65. (1487)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 316, страна 949, е запишана под фирма: Занаетчиско производно и услужно претпријатије „Тиквешанка“ од Кавадарци — Продавница за конфекција број 3 во Кавадарци, улица „7 септември“ бр. 14. Предмет на работењето на продавницата е: трговија на мало со детска конфекција и останата детска облека.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Занаетчиското производно и услужно претпријатије „Тиквешанка“ од Кавадарци, а согласно со решението на Собранието на општината Кавадарци број 05—3022 од 5.V.1965 година.

Раководител на продавницата е Петрова Јоана. Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатије, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 603/65. (1488)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 18.XI.1964 година под рег. број 8/56, книга I е запишано следното: Земјоделската задруга „Борис Велески“ од село Беранци се брише од регистарот на стопанските организации поради припојување кон Земјоделско-индустрискиот комбинат „Пелаго-нија“ од Битола.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 381/64. (62)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, под рег. број 297, страна 1183, книга I е запишано следното: Согласно со решението на Собранието на општината Тетово број 01—113 од 1.II.1965 година со кое се одобрува Одлуката на работничкиот совет на Земјоделско-индустрискиот комбинат „Јагода“ — Тетово, фирмата се менува и ќе гласи: Земјоделски комбинат „Полог“ — Тетово.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 158/65. (364)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 31.XII.1964 година на страна 197, реден број 4, е запишано следното: Се менува Фирмата на Трговското претпријатије на големо „Напредок“ од Кочани и за натака ќе гласи: Трговска работна организација на големо и мало „Нова трговија“ со седиште во Кочани.

Промената на фирмата е запишана во регистарот врз основа на одлуката на работничкиот совет бр. 5123/59 од 23.XII.1964 година и решението на Одделението за стопанство на Собранието на општината Кочани број 03—11083 од 24. XII. 1964 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 180/64. (390)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 28.I.1965 година на страна 201, реден број 2 е запишано конституирањето на Фабриката за чадори „Винка“ во изградба од Винаца, на ден 19.I.1965 година.

Конституирањето на фабриката е запишано во регистарот врз основа на решението на Отсекот за стопанство и комунални работи на Собранието на општината Винаца број 0501—4323/1 од 10.XII.1964 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи број 16/65. (393)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на ден 31.XII.1964 година на страна 131, реден број 3 запишано следното: Маџиров Мито, досегашен директор на Градското трговско претпријатие за отпадоци „Отпад“ од Струмица, е разрешен од должност. На негово место за директор е назначен Киро Пандев Косев.

Промената на директорот е запишана во регистарот врз основа на одлуката на работничкиот совет на претпријатието од 10.VIII.1964 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 172/64. (395)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 26, страна 83 е запишано следното: Досегашниот директор на Трговското книжарско претпријатие „Младина“ од Скопје, Алтон Наумовски, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За директор на претпријатието е назначен со решение на работничкиот совет на претпријатието број 137 од 1.III.1965 година Иван М. Кацарски. Тој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува со стариот регистриран потписник Гошко Крпиевски, сметано од 9.III.1965 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 161/65. (427)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 17.IV.1965 година на страна 348, реден број 5 е запишано следното: Васил Певкев, досегашен ликвидационен управник на Електро механичкото претпријатие „Монтажа“ од Струмица, е сменет од должност. На негово место за ликвидационен управник е назначен лицето Иван Јанушев.

Промената е запишана во регистарот врз основа на поднесената пријава од претседателот на Ликвидациониот совет на Окружниот стопански суд во Штип број Л. 4/62—30 од 18.II.1965 година и решенијата на Ликвидациониот совет Л. бр. 4/62—26 и Л. бр. 4/62—28.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 45/65. (480)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на ден 17.IV.1965 година на страна 222, реден број 13 е запишано следното: Инж. агромотот Ангел Шумански, директор на Земјоделско-индустрискиот комбинат „Црвена звезда“ од Штип е разрешен од должност. На негово место за директор е назначен инж. агромотот Алија Беговски.

Покрај директорот комбинатот ќе го потпишуваат и лицата: Мијалче Коларов, директор на стопанско-сметководниот сектор, и Станишко Давитков, шеф на книговодството.

Уписот е извршен во регистарот врз основа на одлуката на работничкиот совет на комбинатот број 16 од 9.III.1965 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 55/65. (498)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 10.III.1965 година под рег. број 192/55, книга I е запишано следното: Престанува овластувањето на лицето Пане Велков, досегашен потписник на Работничката менза на Претпријатието за транспорт — Битола, а се овластуваат лицата Ружа Наумова и Гога Георгиев, да ја потпишуваат мензата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 53/65. (641)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 19.IV.1965 година на страна 60, реден број 3 е запишано следното: Градското претпријатие „Малеш“ од Берово е припоено кон Градското претпријатие „Пелагонија“ од Скопје, како посебна погонска единица, која ќе се води под назив: Градско претпријатие „Пелагонија“ од Скопје, Градилиште број VII со седиште во Берово.

Уписот е извршен во регистарот врз основа на одлуката на Претпријатието „Малеш“ — Берово број 275 од 21.VIII.1962 година, одлуката на работничкиот совет на Претпријатието „Пелагонија“ — Скопје број 10821 од 26.IX.1962 година и решението на Народниот одбор на општината Берово број 01—913 од 8.IV.1963 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 36/64. (691)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 19.IV.1965 година на страна 100, реден број 13 е запишано следното: Се проширува дејноста на Мешовитото трговско претпријатие на големо и мало „Трго-Македонија“ од Делчево и со промет на нафта и нафтени деривати на големо и мало.

Уписот е извршен во регистарот врз основа на решението на Советот за стопанство на Собранието на општината Делчево бр. 04—6294 од 19.XII.1964 година и одлуката на работничкиот совет на претпријатието бр. 03—1894 од 18.XII.1964 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 25/65. (692)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на ден 7.V.1965 година на страна 121, реден број 2 е запишано конституирањето на Занаетчиското услужно претпријатие „Прогрес“ од Делчево на ден 29.IV.1965 година.

Уписот е извршен во регистарот врз основа на одлуката на Управниот одбор на претпријатието број 03—277 од 7.IV.1965 година, решението на Одделението за стопанство и финансии на Собранието на општината Делчево број 04—1643/1 од 26.IV.1965 година и решението на Собранието на општината Делчево бр. 04—1643/1 од 23.III.1965 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 74/65. (693)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 24.V.1965 година на страна 193, реден број 7 е запишано следното: Земјоделската задруга „Вис“ од село Соколарци, Кочанско, со целата актива и пасива се припои кон Земјоделско производно преработувачкиот комбинат „Искра“ од Кочани.

Уписот е извршен во регистарот врз основа на одлуката на Задружниот совет на задругата „Вис“ од село Соколарци број 53 од 3.III.1965 година, одлуката на работничкиот совет на Комбинатот „Искра“ — Кочани број 402 од 18.III.1965 година и решението на Собранието на општината Кочани број 01—3667/1 од 24.III.1965 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 65/65. (695)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 11.V.1965 година на страна 240, реден број 10 е запишано следното: Досегашниот технички раководител на Погонот предилница од Охрид на Работната заедница „Македонка“ од Штип Анастас Ивановски е разрешен од должност. На негово место за раководител на погонот е назначен Коле Митев Тодев.

Истовремено се запиша промената на досегашниот раководител и на Погонот предилница од Гевгелија Ристо Цалев, на чие место за раководител е назначен Горѓи Иванов Наков.

Уписот е извршен во регистарот врз основа на одлуката на управниот одбор на „Македонка“ — Штип бр. 208/УО од 19.II.1965 година за Погонот во Охрид и решението на управниот одбор на заедницата број 234/65—УО од 8.III.1965 година за Предилницата во Гевгелија.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 73/65. (698)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 29.V.1965 година на страна 122, реден број 8 е запишано следното: Досегашниот директор на Шумското индустриското стопанство од Пехчево, Атанас Точевски, е разрешен од должност. На негово место за в. д. директор е назначен Горѓи Димитров Тударски.

Промената на директорот е запишана во регистарот врз основа на одлуката на работничкиот совет на претпријатието број 46 од 21.XII.1964 год.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 176/64. (699)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 29.V.1965 година на страна 58, реден број 4 е запишано следното: Досегашниот директор на Градежното занаетчиско претпријатие „Слога“ од Св. Николе, Стево Саздов, е разрешен од должност. На негово место за в. д. директор е назначен Трајан Стојче Лазаров, кој ќе го претставува и потпишува претпријатието.

Промената на директорот е запишана во регистарот врз основа на одлуката на работничкиот совет на претпријатието број 112 од 3.IV.1965 год.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 61/65. (700)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 29.V.1965 година на страна 299, реден број 11 е запишано следното: Земјоделската задруга „Палазлија“ од село Петралинци, Струмичко, се припои кон Земјоделското претпријатие „Хамзали“ од Хамзали, Струмичко, со целата актива и пасива.

Истовремено се запиша и проширувањето на дејноста на претпријатието, кое за натака ќе ги обавува и следните дејности:

— кооперирање со земјоделски производители од подрачјето на селата: Петралинци, Старо Балдевци, Гечерли и Сарај,

— снабдување на кооперантите со потребните репродукциони материјали за земјоделското производство и

— вршење откуп на сите видови земјоделски производи од ова подрачје.

Уписот е извршен во регистарот врз основа на решението на Собранието на општината Струмица број 01—3913/1 од 27.III.1965 година, одлуката на работничкиот совет на Претпријатието „Хамзали“ број 258 од 12.II.1965 година и одлуката на задружниот совет на Земјоделската задруга „Палазлија“ од село Петралинци број 31 од 19.II.1965 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 56/65. (705)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на

ден 21.IV.1965 година на страна 208, реден број 2 е запишано следното: Се менува фирмата на Градското народно претпријатие кино „Балкан“ од Струмица која во иднина ќе гласи: Претпријатие за прикажување на филмови кино „Балкан“ — Струмица.

Уписот е извршен во регистарот врз основа на решението на Одделението за стопанство на Собранието на општината Струмица број 03—2046/1 од 13.III.1965 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 60/65. (706)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 21.V.1965 година на страна 25, реден број 3 е запишано следното: Досегашниот раководител на Продавницата во Штип на Југословенскиот комбинат за гуми и чевли, Стојко Цветковски, е разрешен од должност. На негово место за раководител е назначен Светислав Јовиќ, кој е овластен да ја претставува и потпишува продавницата.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 69/65. (709)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатието и дуќаните под рег. број 192, страна 511 е запишано следното: Согласно со решението на Собранието на општината Кисела Вода — Скопје број 30 од 25.III.1965 година се симнува присилната управа над Конфекционата фабрика „Прогрес“ — Скопје.

Со горечитираното решение на Собранието на општината Кисела Вода — Скопје број 30 од 25.III.1965 година е разрешен од должност присилниот управник Новковски Душко, а се поставува за в. д. директор на Конфекционата фабрика „Прогрес“ — Скопје и како таков во иднина ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува со новоназначениот потписник Никола Гогов, в. д. директор на финансиското одделение, сметано од 29.V.1965 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 346/65. (728)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатието и дуќаните под рег. број 819, страна 877, книга III е запишано следното: Дејноста на Филијалата во Скопје на улица „Маршал Тито“ број 41 на Југословенското туристичко и автобуско претпријатие „Путник“ од Белград во иднина се проширува и со:

1. изнајмување сопствени и туѓи превозни средства со и без возач на домашни и странски патници и туристи — такси сужба со и без возач;

2. организирање изработка на сувенири и ситна стока за спомен како и организирање изработка на сите предмети по домовите;

3. продажба на марки, грамофонски плочи, преработки од тутун, домашни и туѓи пијалоци и фотоматеријали; и

4. изградба и организација на туристички објекти со или без учество на странски инвестиции за домашни и странски туристи и пружање на сите угостителско-туристички и други услуги потребни на туристите што престојуваат во тие објекти, согласно решението Фи бр. 1092/65 од 22.V.1965 година на Окружниот стопански суд во Белград.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 364/65. (752)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 290, страна 747 е запишано следното: Досегашниот директор на Претпријатието за производство на машински и рачни теписи, печатени шамии за промет на големо и мало „Македонски фолклор“ — Скопје, Александар Димковски, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За директор на претпријатието е назначен Пандо Толевски. Тој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува со новоназначениот потписник Левко Наумовски, шеф на сметководството, и старите регистрирани потписници: Сајковски Трајче, шеф на комерцијалното одделение, Добрилин Душан, технички раководител, Јосип Јовановиќ, Јамијан Бахрам, Павлов Никола и Спасе Марковски, сметано од 10.VI.1965 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 366/65. (753)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 881, страна 105, книга IV е запишано следното: На Столарското производно претпријатие „Пресперитет“ — Скопје е одобрено конституирањето на ден 26.IV.1965 година со одлука на работничкиот совет број 466/1 од 5.VI.1965 година.

Досегашниот в.д. директор на претпријатието Димитар Јовановски е разрешен од должноста и му престанува правото за потпишување.

За директор на Столарското производно претпријатие „Пресперитет“ — Скопје е назначен инженер Димитровски Иван. Тој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува со Андов Ганчо, самостоен сметководител, во границите на овластувањето, сметано од 5.VI.1965 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 355/65. (754)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 10.IV.1965 година под рег. број 5/55, книга I е запишано следното: Му престанува овластувањето на Михајловски Видан да ја потпишува Земјоделската задруга „Чагор“ од село Лопатица, Битолско.

Се овластува лицето Филиповски Томе, сегашен управник на задругата, да покрај досегашниот потписник Ивановски Васил, ја потпишува задругата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 83/65. (763)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 21.IV.1965 година под рег. број 1/63, книга II е запишано следното: На Муртовски Тодме му престанува овластувањето за потпишување на Претпријатието за градење и проектирање „Трудобеник“ од Охрид.

Се овластува лицето Наумовски М. Ристо, в.д. директор, да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 90/65. (769)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 626, страна 617, книга II е запишано следното: Согласно со решението на Собранието на општината Саат Кула Скопје број 03/1—22230 од 5.XII.1964 година дејноста на Трговското претпријатие за откуп и промет со сите видови отпадоци, фелерични стоки, стари употребливи работи, демодирани стока, како и сите видови на половни моторни возила на големо и мало „Наша Суровина“ — Скопје се проширува и во иднина е: откуп и продажба на сите видови отпадоци, фелерични стоки, стари употребливи работи, демодирани стока, како и сите видови на половни моторни возила на големо и мало, а како дополнување на асортиманот и ограничен процент — 20—30% регуларна стока: кожна галантерија — производи од кожа и текстилни производи — конфекција, кратка стока и метража, сивен штофови.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 373/65. (780)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 196, страна 577 е запишано следното:

Досегашниот потписник на Занаетчиската задруга „Минер“ — Куманово, Пановски Димчо, технички раководител, е разрешен од должноста и му престанува правото за потпишување.

За нов потписник на задругата е назначен Скачковски Д. Петар, шеф на сметководството. Тој задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува со старите регистрирани потписници Стојче Горѓивески, в.д. управник, и Вуковиќ Блажев Гаврил, управник на задругата, сметано од 11.V.1965 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 291/65. (820)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 270, страна 1055, книга I е запишано следното: Согласно со одлуката на Собранието на општината Крива Паланка број 03—1986/1 од 5.IV.1965 година е одобрено конституирањето на Градежно занаетчиската услужна задруга „Лисец“ — Крива Паланка.

Досегашниот в.д. управник Златко Тодоровски, е разрешен од должноста и за нов в.д. управник на Градежната занаетчиско услужна задруга „Лисец“ — Крива Паланка е назначен Арсовски Велин. Тој задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува со новоназначените потписници и тоа: Миличевиќ Трајче, раководител, и Стојчевски Александар, референт по работни односи, сметано од 25.V.1965 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 326/65. (821)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 216, страна 667 е запишано следното: На досегашните потписници на Комуналното претпријатие за вршење комунални услуги „Сервис“ — Гостивар, и тоа: Илкоски Душанов Митре, шеф на сметководството, и Младен Дојчиновски, секретар, им престанува правото за потпишување, бидејќи првиот е разрешен од должноста, а вториот иде во пензија.

За нови потписници на претпријатието се назначени следните лица: Огњановски Витко, в.д. шеф на сметководството, Божиновски Петко, градежен техничар, и Симјановски Димитрија, секретар на претпријатието. Тие претпријатието ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат со стариот регистриран потписник Селими Идрис, сметано од 6.VII.1965 год.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 433/65. (916)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 19.VI.1965 година на страна 101, реден број 5 е запишано следното: Досегашниот директор на Шумско-индустрискиот комбинат „Методи Митевски-Брицо“ од Берово, инж. Михаил Пејчевски, е разрешен од должноста. За директор на комбинатот е назначен Никола Суцуковиќ кој ќе ја врши само должноста в.д. директор без да има право на потпишување на жиро сметката на комбинатот.

Промената е запишана во регистарот врз основа на одлуката на работничкиот совет на комбинатот бр. 01—1065 од 15.III.1965 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 107/65. (939)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 21.VI.1965 година на страна 123, реден број 1 е запишано следното: Погонот шумарство на Шумско индустрискиот комбинат „Методи Митевски-Брицо“ од Берово, се издвои во самостојна погонска единица под назив: Погон „Шумарство“, со седиште во Берово.

Погонот ќе ги врши следните дејности: — узгој, експлоатација и нега на шумите и пасиштата,

— пошумување на долини и пасишта како и плантажно пошумување,

— производство на посадочен материјал и шумски семиња,

— продажба на материјали на трети лица и набавка на механизација и опрема.

Директор на Погонот односно в. д. директор е Никола Судуковиќ а шеф на истиот е инж. Цоко Ружински, но истите не ја потпишуваат сметката него потписници на сите парични документи се лицата: инж. Илија Трајански и Димитар Шахпаски.

Уписот е извршен во регистарот врз основа на одлуката на работничкиот совет на комбинатот од 5.VI.1965 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 89/65. (938)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 30.VI.1965 година на страна 122, реден број 9 е запишано следното: Досегашниот в. д. директор на Шумското индустриско стопанство од Пехчево, Ѓорѓи Димитров Тударски, е разрешен од должност. На негово место за директор е назначен Атанас Точевски.

Досегашниот в. д. директор останува за натака, само како секретар, кој ќе го потпишува стопанството во отсуство на директорот.

Промената на директорот е запишана во регистарот врз основа на одлуката на работничкиот совет на стопанството број 13 од 5.IV.1965 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 87/65. (944)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 29.VI.1965 година на страна 228, реден број 2 е запишано следното: Се проширува предметот на работењето на Деловницата на Новинско-издавачкото и печатарско претпријатие „Нова Македонија“ од Штип, со тоа што ќе врши: продажба на сите видови цигари и кибрит.

Проширувањето на предметот на работењето на Деловницата е запишано во регистарот врз основа на одлуката на работничкиот совет на Новинско-издавачкото и печатарско претпријатие „Нова Македонија“ — Скопје од 14.V.1965 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 99/65. (952)

## МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи

### РАЗНИ ДОКУМЕНТИ

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — Филијала — Ресен на име Муамер З. Шерифовски. с. Грнчари, Ресен. (1920)

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — Филијала — Ресен на име Невзат Ганиевски, с. Грнчари, Ресен. (1921)

Здравствена легитимација бр. 27109 на име Васка Мирчева, плоштад „Којник“ бр. 19, Т. Велес. (1922)

Свидетелство од IV одделение на име Благој М. Ончевски, ул. „Бл. Страчков“ бр. 4, Т. Велес.

Здравствена легитимација бр. 11952, издадена од КЗСО — Штип на име Ристо Стоилков, ул. „Славчо Стоименски“ бр. 8, Штип. (1924)

Здравствена легитимација бр. 11017, издадена од КЗСО — Филијала — Кочани на име Павлина Борисова Илиева, ул. „Ст. Ербапче“ бр. 81, Кочани.

Здравствена легитимација бр. 40051 на име Младенка Симонова, с. Зрновици, Кочани.

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Бошко Т. Костадиновски, Скопје.

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Душко Зафировиќ, Скопје. (1928)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Деса Костиќ, Скопје. (1929)

Здравствена легитимација бр. 40076, издадена од ЗСО — Скопје на име Милка Томова, Скопје.

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Маре К. Димитриева, Скопје. (1931)

Индекс бр. 3345, издаден од Медицинскиот факултет — Скопје на име Живанка Петреска, Скопје.

Здравствена легитимација на име Загорка Вујошевиќ, Скопје. (1933)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Св. Николе на име Васил Трајковски, с. Сопот, Св. Николе. (1934)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Благородна Галевска, Скопје. (1935)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Куманово на име Исак Абази, с. Романовце, Куманово. (1936)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Неготино на име Павлина А. Ангелова, Скопје. (1937)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Сакип Р. Груби, Скопје. (1938)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Рефик Селманов, Скопје. (1939)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Рамиз Салихи, Скопје. (1940)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Шабан Гаши, Скопје. (1941)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Софка Јанчевска, Скопје. (1942)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Атица Мустафова, Скопје. (1943)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Јорданка С. Черепналкоска, Скопје.

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Магдалена Љубиновска, н. Влае, Скопје. (1945)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Фазли Морина, Скопје. (1946)

Оружен лист бр. 71 за ловечка пушка, издаден од СВР — Урошевац на име Савко В. Николов, Скопје. (1947)

Работна книшка бр. 53594, издадена од Бирото за посредување на трудот Скопје на име Трајко Петровски, Скопје. (1948)

Работна книшка рег. бр. 1496, серија бр. 280894 издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на име Радослав Симовски, Скопје. (1949)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Цвета Спировска, Скопје. (1950)

Здравствена легитимација бр. 238884, издадена од ЗСО — Скопје на име Емил Крстевски, Скопје. (1951)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Штип на име Чедо Д. Цукиќ, Скопје. (1952)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Стеван Гоцалевски, ул. „М. Пијаде“ бр. 227, Прилеп. (1953)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Абдурахман Мифтари, Скопје. (1954)

Здравствена легитимација бр. 7552, издадена од ЗСО — Скопје на име Слободан П. Филиповски, Скопје. (1955)

Работна книшка бр. 44643, издадена од Бирото за запосредување на трудот Скопје на име Филип Кочов, Скопје. (1956)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на Јулка Блажева, Скопје. (1957)

Здравствена легитимација бр. 1760, издадена од ЗСО — Кавадарци на име Маријана Блажова Мурцева, ул. „Партизанска“ бр. 13, Кавадарци. (1958)

Воена книшка на име Никола Настев Дамјаноски, ул. „Никола Ѓурковиќ“ н. зграда, стан 6, Крушево. (1959)

Сообраќајна дозвола бр. 11-24, издадена од СВР — Битола на П. Т. Т. — Битола. (1960)

Сообраќајна дозвола бр. 19-78, издадена од СВР Битола на Пшита — Битола. (1961)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Трајче Спиrowsки, ул. „Горѓи Сугаре“ бр. 7, Битола. (1962)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Милан Антанасијевиќ, ул. „Ив. Милутиновиќ“ бр. 39, Битола. (1963)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Дуња Јовановска, ул. „Кленовец“ бр. 33, Битола. (1964)

Сообраќајна дозвола за моторно возило — камион, марка „Пионир“ рег. бр. ВТ — 15-78 на Земјоделското претпријатие „Прогрес“ с. Долнени, Битола. (1965)

Работна книшка бр. 14776, издадена од Прилеп на име Илија Миноски, ул. „Илија Игески“ бр. 9, Прилеп. (1966)

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — Т. Велес на име Слободан Спасев Димов, ул. „4 станбена заедница“ бр. 132, Т. Велес. (1967)

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — Гевгелија на име Магда Д. Стојанова, с. Миравци, Гевгелија. (1968)

Сообраќајна дозвола бр. 143, за камион „ГАЗ“ рег. бр. ТВ—11—43, издадена од СВР — Т. Велес на Земјоделски комбинат „Повардарие“ — Неготино. (1969)

Здравствена легитимација бр. 11352, издадена од Т. Велес на име Васил Т. Рисов, с. Поменово, Т. Велес. (1970)

Здравствена легитимација бр. 11357, издадена од Т. Велес на име Душан Ристовски, с. Поменово, Т. Велес. (1971)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 5545, издадена од КЗСО — Гостивар на име Целадин Зулбеари, ул. „Никола Парапунов“ нова зграда, Гостивар. (1973)

Здравствена легитимација на име Славица Нелковска, ул. „Тодор Цишовски“ бр. 56, Тетово. Земјоделска здравствена легитимација на име Зарап Ислами, с. Стројане Гостивар. (1975)

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — Филијала — Берово на име Горѓи Монеvски, с. Црник, Берово. (1976)

Здравствена легитимација бр. 23099, издадена од ЗСО — Филијала — Кочани на име Стојка Иванова, с. Долни Балван, Штип. (1977)

Здравствена легитимација бр. 21849, издадена од КЗСО — Кочани на име Постав Борис Тодосиев, с. Пресека, Кочани. (1978)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 13406/2454, издадена од КЗСО — Скопје на име Цвета Славко Божиновска, с. Бардовци, Г. Петров. (1979)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Гулфида и Фатима Реџекови, Скопје. (1980)

Здравствена легитимација бр. 24409, издадена од ЗСО — Скопје на име Јованка Уткова, Скопје.

Пасош бр. 850372, издаден од СВР — Скопје на име Камил Буши, Скопје. (1982)

— да има висока спрема и по можност повеќе-годишна пракса во областа на заштитата на спомениците на културата.

Личниот доход се регулира со Правилникот

Молбите со податоци за стручната спрема и движењето во службата, да се достават на Републичкиот завод — Скопје, поштенски фах 207 во рок од 15 дена по објавувањето.

Поблиски информации на телефон 33-743, 34-650. (746)

## СОДРЖИНА

	Страна
57. Указ за прогласување на Законот за Стопанската банка — — — — —	201
Закон за Стопанската банка — — — — —	201
58. Одлука за усогласување на пензиите, инвалидните и додатокот за помош и нега со движењето на просечните трошоци на животот во 1965 година — — — — —	201
59. Одлука за определување на валоризационите коефициенти за пресметување на личните доходи остварени во 1961, 1962, 1963 и 1964 година на нивото на личните доходи од 1965 година — — — — —	202
60. Одлука за измени и дополненија на Одлуката за валоризационите коефициенти за пресметување на личните доходи остварени во 1961, 1962 и 1963 година на нивото на личните доходи од 1964 година — — — — —	203
61. Одлука за определување на валоризациониот коефициент за пресметување на личните доходи остварени во првите седум месеци од 1965 година на нивото на општиот просек на зголемувањето на личните доходи во периодот август—декември 1965 година — — — — —	203
62. Одлука за измена на Одлуката за измени и дополнувања на Одлуката за граничниот износ на најниското пензиско примање и за висината на заштитниот додаток на пензиите — — — — —	204
63. Одлука за определување на највисокиот износ на пензискиот основ односно личниот доход од кој може да се определи пензија	204
64. Одлука за измена на Одлуката за висината на додатокот за помош и нега — — — — —	204
65. Одлука за задолжување на Републичката заедница на социјалното осигурување на работниците — Скопје, за потребите на фондот за додаток на деца во 1966 година	205
66. Одлука за мерилата и начинот на определување парични износи на кои занаетчиите се осигуруваат и кои служат како основ за плаќање придонес за здравствено осигурување и определување на парични надоместоци — — — — —	205
67. Одлука за надомест на инвалидите на трудот при купување на моторно возило — — — — —	206
68. Одлука за користењето на средствата за закрепнување на пензионерите во 1966 година — — — — —	207

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА — СКОПЈЕ

распишува

**К О Н К У Р С**

за ПОМОШНИК ДИРЕКТОР

Услови: Покрај условите предвидени со Основниот закон за работни односи, кандидатот треба да го исполнува и следното:

Издавач: „Службен весник на СРМ“ — издавачко претпријатие — Скопје, ул. „29 ноември“ бр. 10-а.

Пошт. фах. 51. Тел. 32-836. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 401-1-698 при Народната банка — Скопје. Графички завод „Гоце Делчев“ — Скопје